



Сојуз на ПЛАНИНАРСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА Скопје
Unioni I SHOQATAVE VJESHKATARE Shkup

СТАТУТ на Сојуз на ПЛАНИНАРСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА Скопје
STATUTI i Unionit TË SHOQATAVE VJESHKATARE Shkup

Скопје Shkup, 17.06.2023 година

Врз основа на член 5 од Законот за здруженија и фондации ((“Сл. Весник на РМ” бр.52/10, 135/11, и 55/16) и Законот за спорт (“Сл. Весник на РМ” бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 145/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и “Сл. Весник на РСМ” бр. 98/19, 244/19)., Собранието на Сојузот на планинарските здруженија Скопје, на седницата одржана на ден 17.06.2023 година го донесе следниот

СТАТУТ на Сојуз на ПЛАНИНАРСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА Скопје

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Сојузот на планинарските здруженија Скопје е здружение на граѓани кое го сочинуваат спортски клубови на планинарските спортови заради остварување и усогласување на своите заеднички цели и интереси и заради вршење на дејности и активности во планинарството.

Член 2

Сојузот на планинарските здруженија Скопје како Здружение на граѓани своите цели и задачи ќе ги остварува во согласност со Уставот на РСМ, Законот за спорт, Законот за здруженија на граѓани и фондации и овој Статут.

Член 3

Називот на Сојузот е:

**Сојуз на ПЛАНИНАРСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА
Скопје**

Скратена ознака:

ПЛАНИНАРСКИ ЗДРУЖЕНИЈА Скопје

Меѓународниот назив на Сојузот е:

**The Union of MOUNTAINEERING ASSOCIATIONS
Skopje**

Член 4

Седиштето на Сојузот е во Скопје, с. Горно Свиларе, Скопје-Сарај

Член 5

Електронската адреса на Сојузот е unioniishb2023@gmail.com

Член 6

Сојузот има својство на правно лице.

Нë базë тë nenit 5 тë Ligjit пëр Shoqatat dhe Fondacionet ((“Gazeta Zyrtare e RM-së nr 52/10, 135/11, dhe 55/16) dhe Ligjit пëр Sport (Gazeta Zyrtare e RM-së nr 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 145/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 dhe “Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr 98/19, 244/19)., Kuvendi i Unionit тë Shoqatave Bjeshkatore Shkup, нë seancën e mbajtur më 17.06.2023, miratoi:

STATUTIN e Unionit тë SHOQATAVE BJESHKATARE Shkup

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Unioni i Shoqatave Bjeshkatore Shkup është shoqatë e qytetarëve që përbëhet nga klube sportive të sporteve alpinistike me qëllim të realizimit dhe harmonizimit të qëllimeve dhe interesave të tyre të përbashkëta dhe kryerjes së veprimtarive dhe aktiviteteve në bjeshkatari.

Neni 2

Unioni i Shoqatave Bjeshkatore Shkup si Shoqatë e qytetarëve qëllimet dhe detyrat e veta do t'i realizojë në përputhje me Kushtetutën e RMV-së, Ligjin për Sport, Ligjin për Shoqatat e Qytetarëve dhe Fondacionet dhe këtë Statut.

Neni 3

Emri i Unionit është:

Unioni i SHOQATAVE BJESHKATARE Shkup

Emërtim i shkurtuar:

SHOQATAT BJESHKATARE Shkup

Emri ndërkombëtar i Unionit është:

**The Union of MOUNTAINEERING
ASSOCIATIONS Skopje**

Neni 4

Selia e Unionit është në Shkup, fsh. Sfillare e Epërme, Shkup- Saraj

Neni 5

Adresa elektronike e Unionit është unioniishb2023@gmail.com

Neni 6

Unioni ka cilësinë e personit juridik.

Член 7

Сојузот има свој печат и штембил.
Печатот на Сојузот е тркалезен со пречник од 32 мм и го содржи следниот текст:
Unioni i shoqatave bjeshkatore - Shkup
Во средината на печатот е логото на Сојузот.
Штембилот на Сојузот има правоаголна форма и го содржи следниот текст:
Сојуз на планинарските здруженија Скопје
Бр. _____
Дата _____
СКОПЈЕ

Член 8

Сојузот има свое лого кое е во тркалезна форма, во форма на круг во зелена боја, во кој има круг од бела боја, во чија внатрешност во темно сина (индиго боја) е претставено небото, а во долниот дел планина во сина и бела боја, пред која има знак во форма на две раце во бела и темно сина (индиго боја) кои се вкрстени со дланките во форма на поздрав. Околу зелениот круг од надворешната страна стои текство црни букви: **“Unioni i Shoqatave Bjeshkatore·Сојуз на планинарските здруженија ·The Union of Mountaineering Associations”**

За меѓународна употреба Сојузот го има истото лого.

Член 9

Сојузот има знаме во темно сина (индиго боја) во кое во средината е логото на Сојузот. Обликот на знамето е правоаголник со димензии 2x1.

Член 10

Сојузот го претставува и застапува Претседателот на Сојузот.

Член 11

Сојуз може да се здружува и во меѓународни сестрински здруженија.

Член 12

Работата на Сојузот е јавна.
Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на основните планинарски организации на Сојузот за сите форми на работење, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работата на органите и телата

Neni 7

Unioni ka vulën dhe shtembilin e vet.
Vula e Unionit është e rrumbullakët me diametër 32 mm dhe përmban tekstin në vijim:
Unioni i shoqatave bjeshkatore - Shkup
Në mes të vulës është logoja e Unionit.
Shtembili i Unionit ka formë drejtkëndëshe dhe përmban tekstin në vijim:
Unioni i shoqatave bjeshkatore Shkup
Nr. _____
Data _____
SHKUP

Neni 8

Unioni ka logon e vet e cila është në formë të rrumbullakët, në formën e një rrethi në ngjyrë të gjelbër, në të cilin ka një rreth me ngjyrë të bardhë, në brendësi të të cilit në ngjyrë të kaltër të errët (ngjyrë indigo) është i përfaqësuar qielli, ndërsa në pjesën e poshtme një mal në ngjyrë të kaltër dhe të bardhë, përpara të cilit ka një shenjë në formën e dy duarve në të bardhë dhe të kaltër të errët (ngjyrë indigo) të cilat janë të kryqëzuara me pëllëmbët në formë përshëndetjeje. Përreth rrethit të gjelbër në pjesën e jashtme qëndron teksti me shkronja të zeza: **“Unioni I Shoqatave Bjeshkatore·Сојуз на планинарските здруженија ·The Union of Mountaineering Associations”**

Për përdorim ndërkombëtar, Unioni ka të njëjtën logo.

Neni 9

Unioni ka flamur në ngjyrë të kaltër të errët (ngjyrë indigo) në të cilin në mes është logoja e Unionit. Forma e flamurit është drejtkëndësh me përmasa 2x1.

Neni 10

Unionin e prezanton dhe përfaqëson Kryetari i Unionit.

Neni 11

Unioni mund të shoqërohet edhe me shoqatat ndërkombëtare simotra.

Neni 12

Puna e Unionit është publike.
Transparenca e punës së Unionit sigurohet duke i njoftuar rregullisht organizatat kryesore bjeshkatore të Unionit për të gjitha format e punës, me kontroll në zbatimin e detyrave programore, me parashtrimin e raportit të punës së organeve dhe trupave të Unionit,

на Сојузот, за материјално-финансиското работење и др.

На сите претставници на печатот, радиото и телевизијата достапни им се сите материјали на органите на Сојузот.

Информациите до јавните гласила ги доставува Претседателството и соодветните комисии при Сојузот преку одреден претставник.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СОЈУЗОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОСТВАРУВАЊЕ

Член 13

Цели на Сојузот се:

-да ги активира своите членови како и сите граѓани на РСМ со посебна посветеност кон младите генерации за негување на љубовта кон природата и природните богатства, а особено кон планините

-да стимулира престој и спортски активности во планини

-да ги промовира природните богатства на РСМ

-да работи на запознавање и зближување со други народи во светот преку соработка со планински и други сродни организации во светот

-да ги негува традициите од историското минато во духот на Крушевската Република, АСНОМ, Референдумот од 1991 година, Охридскиот рамковен договор.

-да го негува и развива чувството за заедничко живеење и соработка помеѓу различните етнички заедници и религиозни групи коишто живеат во РСМ со цел сплотеност и негување на соживот преку спортски активности

-да развива и негува натпреварувачки дух во рекреативните и врвните спортови

-да врши обука на членовите во специјалните вештини на планинарството како што се: спалеологија, високогорско планинарење, прва помош и спасување во планина, зимско планинарење и др.

-да создава услови за подготвување и организирање на високогорски експедиции на планинските масиви во државата и надвор од неа

-да го стимулира постигнувањето на врвни резултати во сите области на планинарството

-да ја поттикнува еколошката свест за зачувување на природата кај членовите и сите граѓани на РСМ

për punën materiale-financiare etj.

Të gjitha materialet e organeve të Unionit janë në dispozicion të të gjithë përfaqësuesve të shtypit, radios dhe televizionit.

Informacionet deri te mediat publike i dorëzon Kryesia dhe komisionet përkatëse të Unionit nëpërmjet përfaqësuesit të caktuar.

QËLLIME DHE DETYRA TË UNIONIT DHE MËNYRA E REALIZIMIT TË TYRE

Neni 13

Qëllimet e Unionit janë:

- të aktivizojë anëtarët e saj si dhe të gjithë qytetarët e RMV-së me përkushtim të veçantë ndaj gjeneratave të reja për të kultivuar dashurinë për natyrën dhe pasuritë natyrore, veçanërisht për malet

- të stimuloj qëndrim dhe aktivitete sportive në male

- të promovoj pasuritë natyrore të RMV-së

- të punojë për njohjen dhe afrimin me popujt e tjerë në botë përmes bashkëpunimit me organizata bjeskatave dhe organizata të tjera të ngjashme në botë.

- të kultivojë traditat e së kaluarës historike në frymën e Republikës së Krushevës, ASNOM-it, Referendumit të vitit 1991, Marrëveshjes Kornizë të Ohrit.

- të kultivojë dhe të zhvillojë ndjenjën e jetesës së përbashkët dhe bashkëpunimit ndërmjet bashkësive etnike të ndryshme dhe grupeve fetare që jetojnë në RMV me qëllim të kohezionit dhe nxitjes së bashkëjetesës përmes aktiviteteve sportive

- të zhvillojë dhe të ushqejë një frymë konkurruese në sportet rekreative dhe më të mira

- të kryej trajnimin e anëtarëve në aftësitë e veçanta të alpinizmit si: spaleologjia, alpinizmi në lartësi të mëdha, ndihma e parë dhe shpëtimi në mal, alpinizmi dimëror etj.

- të krijojë kushte për përgatitjen dhe organizimin e ekspeditave në lartësi të mëdha në masivet malore brenda shtetit dhe jashtë tij.

- të stimulojë arritjen e rezultateve të larta në të gjitha fushat e bjeskatarisë

- të nxis ndërgjegjësimin ekologjik për ruajtjen e natyrës te anëtarët dhe të gjithë qytetarët e RMV-së

Член 14

Задачи на Сојузот се:

- да делува во остварување на целите на Сојузот за негова промоција и омасовување на планинарењето
- да го афирмира планинарството во целокупниот општествен живот во државата со своето присуство во приватниот и јавен сектор
- да поддржува организации на: натпревари и истражувања, походи, маршеви, логорувања и други активности во природа
- секој член на Сојузот да биде носител на активностите на Сојузот во кој ги реализира своите граѓански права, влијае врз програмата и активности на Сојузот.
- да се грижи за одржување и изградба на планинарска инфраструктура и тоа: патеки, засолништа, спасителни станици, планинарски домови, трансверзали, како и други објекти за рекреативно и спортско планинарење.
- да организира и да учествува во натпреварувања преку разработени натпреварувачки системи и лиги во дисциплините на планинарските спортови
- да обезбеди фер, коректна, законита, демократска и континуирана работа на своите органи
- да издава стручни и пропагандни планинарски брошури и весници
- да развива соработка и да членува во меѓународни организации
- да соработува со државни органи, здруженија, фондации, Фердериација за планинарство на Северна Македонија и други институции, физички и правни лица заради остварување на своите цели

ЧЛЕНСТВО

Член 15

Член на Сојузот може да биде секое лице кое живее во РСМ, кое го прифаќа Статутот на Сојузот.

Член на Сојузот може да биде и странско лице под услови и во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации, Законот за странци и други позитивно правни прописи.

Член 16

Член на Сојузот се станува со доброволно пристапување во планинарски спортски клуб.

Член 17

Членовите на Сојузот можат да бидат редовни и почесни.

Нени 14

Детират е Unionit janë:

- të veprojë në realizimin e qëllimeve të Unionit për promovimin e tij dhe masovizimin e bjeshkatarisë
- të afirmojë bjeshkatarinë në jetën e përgjithshme shoqërore të vendit me praninë e tij në sektorin privat dhe publik
- të mbështesë organizimet e: garave dhe hulumtimeve, ecjeve, marshimeve, kampingjeve dhe aktiviteteve të tjera në natyrë
- secili anëtar i Unionit të jetë bartës i aktiviteteve të Unionit, në të cilin i realizon të drejtat e tij qytetare, ndikon në programin dhe aktivitetet e Unionit.
- të kujdeset për mirëmbajtjen dhe ndërtimin e infrastrukturës bjeshkatore edhe atë: shtigjeve, strehimoreve, stacioneve të shpëtimit, shtëpive të alpinizmit, transversaleve, si dhe objekteve të tjera për bjeshkatarinë rekreative dhe sportive.
- të organizojë dhe të marrë pjesë në gara nëpërmjet sistemeve të zhvilluara të garave dhe ligave në disiplinat e sporteve alpinistike
- të sigurojë punën e drejtë, korrekte, ligjore, demokratike dhe të vazhdueshme të organeve të saj
- të botojë broshura dhe gazeta alpinistike profesionale dhe propagandistike
- të zhvillojë bashkëpunim dhe të anëtarësohet në organizatat ndërkombëtare
- të bashkëpunojë me organet shtetërore, shoqatat, fondacionet, Federatën e Alpinizmit të Maqedonisë së Veriut dhe me institucione të tjera, persona fizikë dhe juridikë për realizimin e qëllimeve të tij.

ANËTARËSIMI

Нени 15

Anëtar i Unionit mund të jetë çdo person që jeton në RMV, i cili e pranon Statutin e Unionit.

Anëtar i Unionit mund të jetë edhe person i cili jeton jashtë shtetit në kushte dhe në përputhje me Ligjin për Shoqatat qytetare dhe Fondacionet, Ligjin për të Huajt dhe rregullore të tjera juridike pozitive.

Нени 16

Anëtar i Unionit bëhet me qasje vullnetare në klub sportiv bjeshkatar.

Нени 17

Anëtarët e Unionit mund të jenë të rregullt dhe të nderuar.

Редовни членови на Сојузот се оние кои имаат платено чланарина.

Редовни членови на Сојузот според својата возраст се делат на:

- подмладок до 13 години
- младинци од 13 до 23 години
- возрасни над 23 години

За членување на малолетни лица потребна е писмена согласност од родителите, односно старателите.

Член 18

Почесни членови можат да бидат државјани на РСМ и странски државјани.

Почесните членови не можат да бираат и да бидат бирани во органите на Сојузот, ниту да учествуваат во донесувањето на одлуки.

Член 19

Правата на членовите се:

- активно да учествуваат во работата на Сојузот, да предлагаат и да учествуваат во донесувањето на одлуките
- да избираат и да бидат избрани во сите органи на Сојузот преку спортските клубови
- да учествуваат во сите видови планинарски активности според можностите
- да ги користат сите привилегии што Сојузот ги дава на своите членови

Член 20

Должности на членовите се:

- да се придржуваат кон статутот на спортскиот клуб каде членуваат
- редовно да плаќаат членарина
- да ги извршуваат задачите и одлуките на Сојузот и спортските клубови
- да учествуваат во сите видови планинарски активности според своите можности
- да го чуваат угледот на Сојузот
- да помагаат во изградба, одржување и чување на планинарските објекти
- да ги чуваат планинарските знаци, флората и фауната во планина
- да ги негуваат добрите меѓучовечки односи и солидарност во Сојузот

Анëтарë тë ррегуллт тë Unionit janë ата që kanë paguar kuotën e anëtarësimit.

Анëтарët e ррегуллт тë Unionit sipas moshës së tyre ndahen në:

- më тë rinjë deri në 13 vjet
- të rinjë nga 13 deri në 23 vjet
- të rritur mbi 23 vjet

Për anëtarësimin e personave тë mitur është e nevojshme pëlqimi me shkrim i prindërve, gjegjësisht kujdestarëve.

Neni 18

Анëтарë nderi mund тë jenë shtetas тë RMV-së dhe shtetas тë huaj.

Анëтарët e nderit nuk mund тë zgjedhin dhe тë jenë тë zgjedhur në organet e Unionit dhe as тë marrin pjesë në marrjen e vendimeve.

Neni 19

Тë drejtat e anëtarëve janë:

- тë marrin pjesë në mënyrë aktive në punën e Unionit, тë propozonjë dhe тë marrin pjesë në marrjen e vendimeve
- тë zgjedhin dhe тë jenë тë zgjedhur në тë gjitha organet e Unionit nëpërmjet klubeve sportive
- тë marrin pjesë në тë gjitha llojet e aktiviteteve bjeshkatаре sipas mundësive
- ti shfrytëzojnë тë gjitha privilegjet që Unioni u jep anëtarëve тë tij

Neni 20

Detyrat e anëtarëve janë:

- тë respektojnë statutin e klubit sportiv ku janë anëtarë
- тë paguajnë ррегуллшт куотën e anëtarësimit
- тë kryerjnë detyrat dhe vendimet e Unionit dhe klubeve sportive
- тë marrin pjesë në тë gjitha llojet e aktiviteteve bjeshkatаре sipas mundësive тë tyre
- ta mbrojnë dinjitetin e Unionit
- тë ndihmojnë në ndërtimin, mirëmbajtjen dhe kujdesin e objekteve bjeshkatаре
- тë ruajnë shenjat alpinistike, florën dhe faunën në male
- тë kultivojnë marrëdhënie тë mira ndërpersonale dhe solidaritet në Union

Член 21

Членството во планинарските организации (клубови) престанува:

-по барање на членот

-со бришење поради неизвршување на должностите од член 20

-со исклучување со одлука на спортскиот клуб

Одлуката за исклучување спортскиот клуб ја доставува до Сојузот, преку кој се доставува до сите спортски клубови на Сојузот.

Исклучениот член не може да го прими ниеден спортски клуб на Сојузот во периодот кога истиот е исклучен.

ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ПРИНЦИПИ

Член 22

Членките во Сојузот во почетокот на секоја година, а најкасно до почетокот на месец март во тековната година, на сметката на Сојузот уплатуваат паричен надоместок на име годишна чланарина во износ од кој се определува од страна на Претседателството на Сојузот.

Членките кои нема да платат чланарина до почетокот на месец март, нема да учествуваат во работа на седниците на Собранието, да гласаат ниту да бидат гласани во органите на Сојузот.

Клубови кои две години еднопосредно не платиле чланарина, а третата ја плаќаат на почетокот на годината, да ја платат чланарината за претходните две години па тогаш да се сметаат за членови како и останатите и да можат да бираат и бидат бирани во органите на Сојузот.

Член 23

Средствата собрани од чланарина ќе се користат наменски за потребите за развој на Сојузот и планинарските спортови и активности.

Сојузот издава членски книшки/легитимации кои се печатени на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија и неговото писмо, доколку лицето односно учесникот го зборува јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РСМ.

Доколку лицето односно учесникот го зборува јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РСМ личното име го пишува и на својот јазик и писмо.

Neni 21

Anëtarësimi në organizatat (klubet) bjeshkatore ndërpritet:

- me kërkesë të anëtarit

- me fshirje për shkak të moskryerjes së detyrave nga neni 20

- me përjashtim me vendim të klubit sportiv

Vendimin e përjashtimit, klubi sportiv e dorëzon te Unioni nëpërmjet të cilit i dorëzohet të gjitha klubeve sportive të Unionit.

Anëtarin e përjashtuar nuk mund ta pranojë asnjë klub sportiv i Unionit gjatë periudhës kur ai është i përjashtuar.

PARIME THEMELORE ORGANIZATIVE

Neni 22

Anëtarët e Unionit në fillim të çdo viti , e më vonë deri në fillimin e muajit mars të vitit aktual në llogarinë e Unionit paguajnë kompensim monetar në emër të anëtarësimit vjetor në shumën që përcaktohet nga ana e Kryesisë së Unionit.

Anëtarët të cilët nuk do të paguajnë kuotën e anëtarësimit deri në fillim të muajit mars, nuk do të marrin pjesë në punën e seancave të Kuvendit, nuk do të votojnë apo të votohen në organet e Unionit.

Klubet që dy vite radhazi nuk kanë paguar kuotën e anëtarësimit dhe të tretin e paguajnë në fillim të vitit, duhet të paguajnë kuotën e anëtarësimit për dy vitet e mëparshme dhe më pas të konsiderohen anëtarë si të tjerët dhe të mund të zgjedhin dhe të jenë të zgjedhur në organet e Unionit.

Neni 23

Mjetet e grumbulluara nga kuota e anëtarësimit do të përdoren posaçërisht për nevojat e zhvillimit të Unionit dhe sporteve dhe aktiviteteve bjeshkatore.

Unioni jep librezë/legjitimacione të anëtarësimit që janë të shtypura në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën që flasin së paku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe alfabetin e saj, nëse personi ose pjesëmarrësi e flet gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të RVM-së.

Nëse personi ose pjesëmarrësi flet gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve të RMV-së, emri personal shkruhet në gjuhën dhe shkrimin e tij.

Цената на членската книшка ја утврдува Претседателството на Сојузот со одлука.

Цената на членската книшка не може да биде повисока од цената на нејзиното печатење.

УПРАВУВАЊЕ СО СОЈУЗОТ

Член 24

Со Сојузот управуваат членови предложени од планинарските клубови.

Права и должности на претставникот се:

- рамноправно да учествува во работата на Сојузот,
- да предлага решенија од заеднички интерес,
- да ги усогласува своите ставови со другите претставници,
- да избира и да биде избран во органите на Сојузот,
 - во Сојузот да ги застапува интересите и ставовите на клубот чиј претставник (односно член) е,
 - да работи на развивање и на унапредување на заедничките и на другите активности кои произлегуваат од Статутот, програмските цели и задачи и од усвоените одлуки и заклучоци,
 - да ги спроведува одредбите на овој Статут,
 - редовно да го известува својот клуб за работата на органите на Сојузот.

ОРГАНИ НА СОЈУЗОТ

Член 25

Органи на Сојузот се:

- Собрание,
- Претседателство
- Претседател
- Надзорен одбор

При изборот на членовите на органите на Сојузот ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на граѓаните што припаѓаат на сите заедници.

Собрание

Член 26

Собранието е највисок орган на Сојузот и го сочинуваат сите членови.

Собранието се конституира со по тројца претставници од сите редовни членови на Сојузот.

Изборното собрание се свикува на секои 4 (четири) години.

Џмимин е librezës së anëtarësimit e përcakton Kryesia e Unionit me vendim.

Џмими i librezës së anëtarësimit nuk mund të jetë më i lartë se çmimi i shtypjes së saj.

UDHËHEQJA E UNIONIT

Neni 24

Me Unionin udhëheqin anëtarët e propozuar nga klubet bjeshkatore.

Të drejtat dhe detyrat e përfaqësuesit janë:

- të marrë pjesë në mënyrë të barabartë në punën e Unionit,
- të propozojë zgjidhje me interes të përbashkët,
- të harmonizojë qëndrimet e tij me përfaqësuesit e tjerë,
- të zgjedhë dhe të zgjedhet në organet e Unionit,
 - në Union të përfaqësojë interesat dhe qëndrimet e klubit përfaqësuesi (përkatësisht anëtar) i të cilit është,
 - të punojë në zhvillimin dhe promovimin e aktiviteteve të përbashkëta dhe të tjera që dalin nga Statuti, qëllimet dhe detyrat e programit dhe nga vendimet dhe konkluzionet e miratuara,
 - të zbatojë dispozitat e këtij Statuti,
 - të njoftojë rregullisht klubin e tij për punën e organeve të Unionit.

ORGANET E UNIONIT

Neni 25

Organet e Unionit janë:

- Kuvendi,
- Kryesia
- Kryetari
- Këshilli mbikëqyrës

Gjatë zgjedhjes së anëtarëve të organeve të Unionit do të sigurohet përfaqësim adekuat dhe i drejtë i qytetarëve që u përkasin të gjitha komuniteteve.

Kuvendi

Neni 26

Kuvendi është organi më i lartë i Unionit dhe përbëhet nga të gjithë anëtarët.

Kuvendi përbëhet nga tre përfaqësues nga të gjithë anëtarët e rregullt të Unionit.

Kuvendi zgjedhor mblidhet çdo 4 (katër) vjet.

Изборното собрание може да се свика и во пократок рок од четири години, по писмен пат од една третина од претставниците на Собранието или една третина од претставниците на планинарските друштва.

Член 27

Надлежности на Собранието се:

- донесува статут, програма и други акти,
- усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и го објавува на својата веб страница,
- доставува финансиски извештај до надлежниот орган на државната управа, односно до органот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во случаите кога користи средства од Буџетот на Република Северна Македонија, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа,
- одлучува за промена на целта на Сојузот,
- одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на здружението,
- избира и разрешува членови на органите,
- одлучува за статусните измени на Сојузот,
- одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство гласови од сите членови на здружението и
- врши и други работи во согласност со статутот и актите на Сојузот.

Член 28

Собранието работи на седници.

Собранието, по правило, одржува седница најмалку еднаш годишно, а со статутот на Сојузот може да се определи и рок пократок од една година за одржување на седница.

Вонредна седница на собранието може да се одржи по писмено барање од една третина од претставниците на Собранието или една третина од претставниците на планинарските друштва.

Вонредната седница на собранието се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за одржување.

Начинот на свикување на собранието, работата и донесувањето на одлуките и одлучувањето без присуство, се уредуваат со статутот на Сојузот.

Член 29

Собранието од своите редови избира Претседател и Заменик претседател, со мандат од 4 (четири) години.

Kuvendi zgjedhor mund të thirret brenda një periudhe më të shkurtër katërvjeçare, me shkrim nga një e treta e përfaqësuesve të Kuvendit ose një e treta e përfaqësuesve të shoqërive bjeshkatore.

Neni 27

Kompetencat e Kuvendit janë:

- miraton statut, program dhe akte të tjera,
- miraton raportin vjetor të punës dhe raportin financiar dhe e publikon në faqen e tij të internetit,
- dorëzon raport financiar tek organi kompetent i administratës shtetërore, përkatësisht tek organi i komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit në rastet kur shfrytëzon mjete nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, përkatësisht buxhetet e njësisve të vetëqeverisjes lokale,
- vendos për ndryshimin e qëllimit të Unionit,
- vendos për organizimin e brendshëm dhe për format organizative të organeve të shoqatës,
- zgjedh dhe shkarkon anëtarë të organeve,
- vendos për ndryshimet statutore të Unionit,
- vendos për ndërprerjen e shoqatës me shumicën e dy të tretave të votave të të gjithë anëtarëve të shoqatës dhe
- kryen edhe detyra të tjera në përputhje me statutin dhe aktet e Unionit.

Neni 28

Kuvendi punon në seanca.

Kuvendi, sipas rregullit, mban seancë të paktën një herë në vit, ndërsa me statutin e Unionit mund të caktohet edhe afat më i shkurtër se një vit për mbajtjen e seancës.

Mbledhja e jashtëzakonshme e kuvendit mund të mbahet me kërkesë me shkrim të një të tretës së përfaqësuesve të Kuvendit ose të një të tretës së përfaqësuesve të shoqërive bjeshkatore.

Mbledhja e jashtëzakonshme e kuvendit mbahet më së voni në afat prej 30 ditëve nga dita e parashtrimit të kërkesës për mbajtje.

Mënyra e thirrjes së kuvendit, puna dhe marrja e vendimeve dhe vendimmarrja pa prezencë rregullohen me statutin e Unionit.

Neni 29

Kuvendi nga radhët e tij zgjedh Kryetarin dhe Zëvendëskryetarin, me mandat 4 (katër) vjet.

Седницата на Собранието ја свикува и со неа раководи Претседателот на Сојузот, а по овластување на Претседателот може да раководи и Заменик претседателот.

Ако Претседателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог не свиќа седница, седницата ја свикува Претседателството.

Членовите на Претседателството и членовите на Надзорниот одбор учествуваат во работата на Собранието без право на глас за извештаите кои ги поднеле до Собранието.

На Собранието се одлучува со јавно гласање, а за определени прашања може да се одлучува со тајно гласање.

Секој член на Собранието има право на еден глас.

Член 30

Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од вкупниот број претставници.

Работата на Собранието се уредува со деловник за работа.

Собранието одлуките ги донесува со мнозинство на гласови од присутните членови.

Претседателство

Член 31

Претседателството брои 7 (седум) члена.

Членовите на Претседателството се бираат со мандат од 4 (четири) години.

Во претседателство не може да има два члена од ист спортски клуб.

Собранието изборот на членови на Претседателството го врши со тајно гласање.

Член 32

Мандатот на членовите на претседателството престанува во следните случаи:

– Со истекот на мандатот

– По негово барање

– Трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата член на претседателството

– Е осуден на правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор во траење од најмалку шест месеци

Mbledhjen e kuvendit e thërret dhe e udhëheq kryetari i Unionit, kurse me autorizimin e kryetarit mund ta udhëheqë edhe zëvendëskryetari.

Nëse Kryetari i Kuvendit në afat prej 14 ditëve nga dita e propozimit të dhënë, nuk thërret seancë, seancën e thërret Kryesia.

Anëtarët e Kryesisë dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës marrin pjesë në punën e Kuvendit pa të drejtë vote për raportet që i kanë dorëzuar Kuvendit.

Në kuvend vendoset me votim publik, kurse për çështje të caktuara mund të vendoset me votim të fshehtë.

Secili anëtar i kuvendit ka të drejtë në një votë.

Neni 30

Kuvendi merr vendim të vlefshëm nëse janë të pranishëm më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të përfaqësuesve.

Puna e Kuvendit rregullohet me rregulloren e punës.

Kuvendi i sjellë vendimet me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.

Kryesia

Neni 31

Kryesia numëron 7 (shtatë) anëtarë.

Anëtarët e Kryesisë zgjidhen për mандат prej 4 (katër) viteve.

Në kryesi nuk mund të jenë dy anëtarë nga i njëjti klub sportiv.

Kuvendi i zgjedh anëtarët e Kryesisë me votim të fshehtë.

Neni 32

Mandati i anëtarëve të kryesisë përfundon në këto raste:

– Me mbarimin e mandatit

– Me kërkesën e tij

– E humb përgjithmonë aftësinë për të kryer funksionin e anëtarit të kryesisë

– është i dënuar me aktgjykim të formës së prerë për vepër penale me burgim të pakushtëzuar prej së paku gjashtë muaj

– По сознание од матичниот клуб од каде бил делегиран и со правосилна одлука доколку од страна на тој клуб е исклучен од членство

– Поради долготрајно боледување е отсутен повеќе од 3 седници на претседателството

– Поради смрт

Член 33

Претседателството може да работи на седница ако се присутни 2/3 од членовите, а одлуки донесува со мнозинство на гласови од присутните членови.

Претседателството за својата работа е одговорно пред Собранието на Сојузот.

Претседателството се состанува по потреба.

Седницата на Претседателството ја свикува Претседателот.

Предлог за свикување на Претседателство може да поднесе секој спортски клуб, членовите на Претседателството и Надзорниот одбор.

Начинот на свикување на седницата и работењето на Претседателството се уредува со деловник за работа .

Седниците на Претседателството ги води Претседателот.

Член 34

Претседателството ги има следните надлежности:

– ги подготвува седниците на Собранието,

– го подготвува нацртот на статутот и другите одлуки што треба да ги донесе Собранието,

– ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието,

– може да формира стручна служба и да врши контрола врз нејзината работа,

– управува и одговара за управувањето со имотот на Сојузот ,

– подготвува годишен или периодичен извештај за својата работа,

– подготвува финансиски план и пресметка,

– ја утврдува висината на членарината за членство во Сојузот,

– Me njoftim nga klubi amë nga ku është deleguar dhe me vendim përfundimtar nëse nga ai klub përjashtohet nga anëtarësia

– Për shkak të një sëmundjeje afatgjate ka munguar në më shumë se 3 seanca të kryesisë.

– Për shkak të vdekjes

Neni 33

Kryesia mund të punojë në seancë nëse janë të pranishëm 2/3 e anëtarëve, kurse vendimet sillen me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.

Kryesia është përgjegjëse për punën e saj para Kuvendit të Unionit.

Kryesia mblidhet sipas nevojës.

Seancën e Kryesisë e thërret Kryetari.

Propozim për thirrjen e Kryesisë mund të parashtrojë çdo klub sportiv, anëtarët e Kryesisë dhe Këshilli Mbikëqyrës.

Mënyra e thirrjes së seancës dhe puna e Kryesisë rregullohet me rregulloren e punës.

Seancat e Kryesisë i udhëheqë Kryetari.

Neni 34

Kryesia i ka këto kompetenca:

– i përgatit seancat e Kuvendit,

– e përgatit projekt-statutin dhe vendimet e tjera që duhet ti miratojë Kuvendi,

– e zbaton politikën, konkluzionet dhe vendimet e marra nga Kuvendi,

– mund të formojë shërbim profesional dhe të kryejë kontroll mbi punën e tij

– menaxhon dhe përgjigjet për menaxhimin me pronën e Unionit,

përgatit raport vjetor ose periodik për punën e tij,

përgatit plan financiar dhe llogaritje,

-e përcakton shumën e kuotës së anëtarësimit për anëtarësim në Union,

- врши технички работи во врска со регистрација на друштва/клубови,
 - избира работни тела на Претседателството,
 - изрекува опомени на спортските клубови, сојузи и членови кои не се придржуваат кон одредбите од статутот,
 - донесува правилници и други акти за својата работа и работата на своите работни групи како и за работата на Сојузот,
 - ја спроведува постапката за одржување на вонредно собрание на Сојузот,
 - избира претставници во спортски и други организации,
 - донесува календар за акции и се грижи за негово извршување,
 - донесува одлуки за формирање комисији, други тела и ја насочува нивната работа,
 - донесува одлуки за награди, пофалници и признанија,
 - донесува одлуки за набавка и отуѓување на основните средства за работа на Сојузот, за печатење на стручна литература и за други потреби.
 - Во услови на вонредна состојба и Собранието не може да се состане физички, Претседателството да може да носи одлуки кои кога ќе се овозможи ситуацијата ќе ги утврди Собранието.
- kryen punë teknike në lidhje me regjistrimin e shoqërive/klubeve,
 - zgjedh trupat punues të Kryesisë,
 - jep paralajmërime për klubet sportive, unionet dhe anëtarët që nuk u përmbahen dispozitave të statutit,
 - miraton rregullore dhe akte të tjera për punën e tij dhe të grupeve të punës si dhe për punën e Unionit,
 - e zbaton procedurën për mbajtjen e kuvendit të jashtëzakonshëm të Unionit,
 - zgjedh përfaqësues në organizime sportive dhe organizime të tjera,
 - miraton kalendar për aksione dhe kujdeset për realizimin e tij,
 - sjellë vendime për formimin e komisioneve, trupave të tjerë dhe e drejton punën e tyre
 - sjellë vendime për shpërblime, lavdërime dhe mirënjohje
 - sjellë vendime për furnizimin dhe tjetërsimin e mjeteve themelore për punën e Unionit, për shtypjen e literaturës profesionale dhe për nevoja të tjera.
 - Në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme dhe Kuvendi nuk mund të mbledhet fizikisht, Kryesia të mund të marrë vendime të cilat kur ta lejojë situata do t'i vërtetojë kuvendi.

Член 35

Претседателството за сите преземени, реализирани и нереализирани работи го информира Собранието на Сојузот и пред него одговара.

Член 36

За одделни активности на Сојузот, Претседателството на Сојузот формира свои посебни работни тела-комисији и тоа:

- Комисија за планинарски патеки
- Комисија за планинарски домови и објекти
- Комисија за млади

Нени 35

Kryesia për të gjitha punët e ndërmarra, të realizuara dhe të përealizuara e informon Kuvendin e Unionit dhe përgjigjet para tij.

Нени 36

Për aktivitete të veçanta të Unionit, Kryesia e Unionit formon trupat-komisionet e veta të veçanta punuese, përkatësisht:

- Komisioni për shtigjet bjeshkatare
- Komisioni për shtëpitë dhe objektet bjeshkatare
- Komisioni për të rinjtë

-Комисија за високогорско планинарење и експедиции

- Komisioni për bjeshkatari në male të larta dhe ekspedita

-Комисија за животна средина

- Komisioni për mjedisin jetësor

-Комисија за рекреација и спорт

- Komisioni për rekreacion dhe sport

Претседателството на Сојузот може да оформи и други комисии во зависност од потребата на Сојузот.

Kryesia e Unionit mund të formojë komisione të tjera në varësi të nevojave të Unionit.

Претседател

Kryetari

Член 37

Во правниот промет и спрема трети лица, Сојузот го застапува и претставува Претседателот.

Neni 37

Në veprimet juridike dhe ndaj personave të tretë, Unioni përfaqësohet dhe paraqitet nga Kryetari.

Претседателот на Сојузот едновременно е и претседател на претседателството на Сојузот.

Kryetari i Unionit njëkohësisht është edhe kryetar i kryesisë së Unionit

Член 38

Лице што го претставува Сојузот, може да биде избрано најмногу два мандати последователно и истото може повторно да биде избрано по истекот на временскиот период од најмалку еден полн мандат.

Neni 38

Personi i cili e përfaqëson Unionin, mund të jetë i zgjedhur më së shumti dy mandate radhazi dhe i njëjti mund të zgjidhet përsëri pas skadimit të periudhës kohore prej të paktën një mандат të plotë.

Доколку во моментот на престанување на мандат на лице што го претставува Сојузот, сметката на Сојузот е блокирана најмалку 30 дена, лицето чиј мандат престанува не може да биде повторно избрано.

Nëse në momentin e përfundimit të mandatit të personit që e përfaqëson Unionin, llogaria e Unionit bllokohet për të paktën 30 ditë, personi të cilit i përfundon mandati nuk mund të rizgjedhet.

Член 39

Гласањето по предлозите за кандидат за претседател по правило е со јавно гласање, но изборното собрание може да одлучи да биде тајно, со гласачки ливчиња, а предлогот се смета за усвоен ако за истиот гласале повеќе од половината присутни претставници.

Neni 39

Si rregull, votimi i propozimeve për kandidatin për kryetar bëhet me votim publik, por kuvendi zgjedhor mund të vendosë të jetë i fshehtë, me fletë votime, ndërsa propozimi konsiderohet i miratuar nëse për të njëjtin kanë votuar më shumë se gjysma e përfaqësuesve të pranishëm.

Член 40

Претседателот се бира од членови исклучиво предложени на листата од страна на планинарските клубови, со одредено образложение за предложениот кандидат.

Neni 40

Kryetari zgjidhet nga anëtarët e propozuar ekskluzivisht në listë nga klubet bjeshkatore, me arsyetim të caktuar për kandidatin e propozuar.

Член 41

Кандидатот кој добил најголем број гласови се смета за избран претседател во наредниот мандатен период од 4 години.

Neni 41

Kandidati i cili ka marrë numrin më të madh të votave konsiderohet kryetar i zgjedhur për mandatin e ardhshëm prej 4 vitesh.

Ако два кандидати имаат ист број на гласови, гласањето за нив се повторува сè додека едниот од нив не добие поголем број на гласови.

Член 42

Претседателот во случај на отсуство го заменува заменик претседател.

Заменикот претседател се избира од редот на членовите на претседателството на Сојузот по предлог на претседателот.

Членот на претседателството кој е предложен за заменик претседател се смета за избран ако за него гласаат мнозинство од вкупниот број на членови на претседателството.

Заменикот претседател во случај на отсуство на претседателот го заменува претседателот со сите права и обврски на претседателот.

Член 43

Надлежности на Претседателот се:

- го претставува и застапува Сојузот,
- е одговорен за спроведување на одредбите од Статутот,
- го свикнува Претседателството и раководи со неговата работа,
- се грижи за работата на Сојузот,
- ги потпишува правилниците, актите и одлуките што ги донесува Претседателството,
- врши други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.
- за сите преземени, реализирани и нереализирани работи Претседателот го информира Претседателството на Сојузот и пред него одговара.

За одредени одлуки на Претседателството кои се во спротивност со одредбите од Статутот Претседателот може да стави вето за извршување на донесените одлуки.

Член 44

Мандатот на претседателот престанува во следните случаи:

- Со истекот на мандатот

Nëse dy kandidatë kanë të njëjtin numër votash, votimi për ta përsëritet derisa njëri prej tyre të marrë numër më të madh votash.

Neni 42

Në rast mungese të kryetarit e zëvendëson zëvendëskryetari.

Zëvendëskryetari zgjidhet nga radhët e anëtarëve të kryesisë së Unionit me propozimin e kryetarit.

Anëtari i kryesisë i cili propozohet për nënkryetar konsiderohet i zgjedhur nëse për të votojnë shumica e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të kryesisë.

Zëvendëskryetari në rast të mungesës së kryetarit e zëvendëson kryetarin me të gjitha të drejtat dhe detyrimet e kryetarit.

Neni 43

Kompetencat e Kryetarit janë:

- e paraqet dhe përfaqëson Unionin,
- është përgjegjës për zbatimin e dispozitave të Statutit,
- e mbledh Kryesinë dhe udhëheqë me punën e saj,
- kujdeset për punën e Unionit,
- i nënshkruan rregulloret, aktet dhe vendimet që i sjellë Kryesia,
- kryen punë tjera që do t'i vihen në kompetencë.
- për të gjitha punët e ndërmarra, të realizuara dhe të porealizuara Kryetari e informon Kryesinë e Unionit dhe përgjigjet para saj.

Për vendime të caktuara të Kryesisë që janë në kundërshtim me dispozitat e Statutit Kryetari mund të vendosë vet për ekzekutimin e vendimeve të miratuara.

Neni 44

Mandati i kryetarit përfundon në rastet në vijim:

- Me mbarimin e mandatit

- По негово барање
- Трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата претседател
- Е осуден на правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор во траење од најмалку шест месеци
- Поради долготрајно боледување е отсутен повеќе од 6 месеци и не е во можност да закаже седница на претседателството
- Поради смрт

Надзорен одбор

Член 45

Надзорниот одбор се состои од 3 (три) члена.

Мандатот на членовите е 4 (четири) години.

Член 46

Собранието ги избира Претседателот и членовите на надзорниот одбор.

Член 47

Одборот се грижи за спроведување на Статутот и на другите акти, врши надзор на спроведувањето на насоките, одлуките, решенијата на Собранието, на финансиското и материјално работење на Сојузот.

Член 48

Одборот се состанува најмалку еднаш годишно.

Членовите на органот имаат право да присуствуваат на седниците на Претседателството преку еден свој член.

Одборот има право од Претседателството да побара да свика Собрание во врска со извршениот надзор-контрола над материјалното и финансиско работење во Сојузот.

Одборот за сите преземени, реализирани и нереализирани работи го информира Собранието на Сојузот и одговара пред него.

- Me kërkesën e tij
- E humb përgjithmonë aftësinë për të kryer funksionin e kryetarit
- është i dënuar me aktgjykim të formës së prerë për vepër penale me burgim të pakushtëzuar prej së paku gjashtë muaj

Për shkak të një sëmundjeje afatgjate ka munguar më shumë se 6 muaj dhe nuk ka mundësi të caktojë seancë të kryesisë.

- Për shkak të vdekjes

Këshilli mbikëqyrës

Neni 45

Këshilli mbikëqyrës përbëhet nga 3 (tre) anëtarë.

Mandati i anëtarëve është 4 (katër) vjet.

Neni 46

Kuvendi zgjedh kryetarin dhe anëtarët e keshillit mbikëqyrës.

Neni 47

Këshilli kujdeset për zbatimin e Statutit dhe akteve të tjera, kryen mbikëqyrje të zbatimit të udhëzimeve, vendimeve, aktvendimeve të Kuvendit, punën financiare dhe materiale të Unionit.

Neni 48

Këshilli mblidhet të paktën një herë në vit.

Anëtarët e organit kanë të drejtë të marrin pjesë në seancat e Kryesisë nëpërmjet njërit prej anëtarëve të tyre.

Këshilli ka të drejtë të kërkojë nga Kryesia që të thërrasë Kuvendin në lidhje me mbikëqyrjen dhe kontrollin e kryer mbi punën materiale dhe financiare në Union.

Këshilli për të gjitha punët e ndërmarra, të realizuara dhe të porealizuara e informon Kuvendin e Unionit dhe përgjigjet para tij.

Член 49

Мандатот на членовите на надзорниот одбор престанува во следните случаи:

- Со истекот на мандатот
- По негово барање
- Трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата член на надзорниот одбор
- Е осуден на правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор во траење од најмалку шест месеци
- По сознание од матичниот клуб од каде бил делегиран и со правосилна одлука доколку од страна на тој клуб е исклучен од членство
- Поради долготрајно боледување е отсутен повеќе од 3 седници на надзорниот одбор
- Поради смрт

ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗОТ

Член 50

Извори на финансиски средства на Сојузот се:

- средства од членарина,
- средства од приходи на планинарски објекти,
- средства од туристичка такса наплатена во планинарски домови,
- средства од буџетот на РСМ, кои се користат преку Агенцијата за млади и спорт ,
- подароци и донации.

Член 51

Користење и располагање со средствата добиени по основ од претходниот член се врши на начин утврден со закон и статут.

Член 52

За користењето и располагањето со средствата одлучуваат органите на Сојузот, согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско целисходно користење на

Neni 49

Mandati i anëtarëve të këshillit mbikëqyrës përfundon në rastet e mëposhtme:

- Me mbarimin e mandatit
- Me kërkesën e tij
- E humb përgjithmonë aftësinë për të kryer funksionin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës
- është i dënuar me aktgjykim të formës së prerë për vepër penale me burgim të pakushtëzuar prej së paku gjashtë muaj
- Me njoftim nga klubi amë nga ku është deleguar dhe me vendim përfundimtar nëse nga ana e atij klubi përjashtohet nga anëtarësia
- Për shkak të një sëmundjeje afatgjate, ka munguar në më shumë se 3 seanca të këshillit mbikëqyrës.
- Për shkak të vdekjes

FINANCIMI I UNIONIT

Neni 50

Burimet e mjeteve financiare të Unionit janë:

- mjetet nga kuota e anëtarësimit,
- mjetet nga të ardhurat e objekteve bjeshkatore,
- mjetet nga taksa turistike e paguar në shtëpitë bjeshkatore,
- mjetet nga buxheti i RMV-së, të cilat përdoren përmes Agjencisë për Rini dhe Sport,
- dhuratat dhe donacionet.

Neni 51

Përdorimi dhe disponimi me mjetet e marra në bazë të nenit të mëparshëm bëhet në mënyrën e përcaktuar me ligj dhe statut.

Neni 52

Për përdorimin dhe disponimin me mjetet vendosin organet e Unionit, në përputhje me kompetencat e përcaktuara me këtë Statut, të cilat marrin masa për

средствата и за спречување и за отстранување на незаконитостите.

Надзорниот одбор врши контрола над спроведувањето на одредбите на овој Статут и контрола за наменското користење и располагање со средствата и приходите на Сојузот.

Сојузот донесува годишен финансиски план за приходи и расходи со кои управуваат.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБВРСКИТЕ

Член 53

Сојузот одговара за своите обврски со целиот свој имот и средства.

Членовите на органите на Сојузот одговараат лично и неограничено за нивните обврски кон Сојузот, за злоупотреба на средствата на Сојузот, за постигнување на цели што за нив како поединци се забранети или за злоупотреба на Сојузот како правно лице за да им нанесат штета на своите доверители.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА

Член 54

Членовите на органите на Сојузот и претседателот на Сојузот солидарно се одговорни за штетата на Сојузот предизвикана од нивната работа, ако таа е предизвикана со грубо невнимание или со намера да се предизвика штета, освен во случаи кога во одлучувањето го издвоил своето мислење на записник или ако не учествувал во одлучувањето.

Барање за надоместок на штета поднесува претседателството на Сојузот.

ПРЕСТАНОК НА СОЈУЗОТ

Член 55

Сојузот престанува да постои во следните случаи:
- донесена е одлука за престанок на постоење од страна на Собранието со двотретинско мнозинство,

shfrytëzimin ekonomikisht të leverdishëm të mjeteve dhe për parandalimin dhe heqjen e paligjshmërive.

Këshilli mbikëqyrës kryen kontroll mbi zbatimin e dispozitave të këtij Statuti dhe kontroll të përdorimit të dedikuar dhe disponimin me mjetet dhe të ardhurat e Unionit.

Unioni miraton plan vjetor financiar për të ardhurat dhe shpenzimet me të cilat menaxhojnë.

PËRGJEGJËSI PËR DETYRIMET

Neni 53

Unioni përgjigjet për detyrimet e tij me gjithë pronën dhe mjetet e tij.

Anëtarët e organeve të Unionit përgjigjen personalisht dhe në mënyrë të pakufizuar për detyrimet ndaj Unionit, për keqpërdorimin e mjeteve të Unionit, për arritjen e qëllimeve të cilat për ata si individ janë të ndaluara ose për keqpërorimin e Unionit si person juridik që ti shkaktojnë dëm të besuarve të tij.

PËRGJEGJËSI PËR DËM

Neni 54

Anëtarët e organeve të Unionit dhe kryetari i Unionit përgjigjen në mënyrë solide për dëmin e Unionit të shkaktuar nga puna e tyre, nëse ai është shkaktuar nga pakujdesia e madhe ose me qëllim që të shkaktohet dëmi, përveq në rastet kur në vendimmarrje e ka ndarë mendimin e tij në procesverbal, ose nëse nuk ka marrë pjesë në vendimmarrje.

Kërkesë për kompensimin e dëmit parashtron kryetari i Unionit.

MOSEKZISTIMI I UNIONIT

Neni 55

Unioni ndalon së ekzistuari në rastet në vijim:
- është sjellë vendim për ndalimin e ekzistimit nga ana e Kuvendit me shumicë dy të tretën

- поминало двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на седница на Собранието, а таа не е одржана,

- во две последователни години не е поднесена завршна сметка во согласност со законот, - статусна измена која предвидува престанок на постоењето,

- донесена е одлука на надлежен суд,

- во други случаи утврдени со Законот за здруженија и фондации.

- ka kaluar dy herë më shumë nga koha e paraparë për mbajtjen e seancës së Kuvendit, kurse e njëjta nuk është mbajtur,

- në dy vite radhazi nuk është parashtruar llogari përfundimtare në përputhje me ligjin.- ndryshim statutor që parasheh ndalimin e ekzistimit,

- është sjellë vendim nga gjykata kompetente

- në raste të tjera të përcaktuara me Ligjin për Shoqata dhe Fondacione.

Скопје Shkup, 17.06.2023 година Сојуз на ПЛАНИНАРСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА Скопје

Unioni i SHOQATAVE BJESHKATARE Shkup

Претседател / Kryetar

Fari Rexhepi